

Службен весник

на Република Македонија

Број 154

15 август 2016, понеделник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3518. Указ бр. 25 од Претседателот на Република Македонија.....	2	во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2016/2017 година.....	3
3519. Указ бр. 26 од Претседателот на Република Македонија.....	2	3525. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на АД Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост...	4
3520. Указ бр. 27 од Претседателот на Република Македонија.....	2	3526. Годишен план за следење на квалитетот на екстра лесно масло за домаќинство и мазут.....	4
3521. Указ бр. 28 од Претседателот на Република Македонија.....	2	3527. Календар за организација на учебната 2016/2017 година во основните училишта.....	7
3522. Одлука за отстапување на јачмен за сточна храна од стоковните резерви без надомест.....	3	3528. Календар за организација на учебната 2016/2017 година во јавните средни училишта.....	8
3523. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Градот Скопје.....	3	3529. Исправка на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство.....	11
3524. Одлука за изменување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“		3530. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јули 2016 година.....	11
		Огласен дел.....	1-20

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****3518.****Указ бр. 25**

8 август 2016 година

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА**БАТАЛЈОНОТ НА ВОЕНАТА ПОЛИЦИЈА ПРИ
АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

со

ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

за исклучителен придонес и поддршка во зачувувањето на суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија, како и за зацврстувањето на националната безбедност и сигурност на македонските граѓани, особено во справувањето со бегалската криза како глобален безбедносен предизвик.

Бр. 08-1158/1
8 август 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

3519.**Указ бр. 26**

8 август 2016 година

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА**ИНЖЕНЕРИСКИОТ БАТАЛЈОН ПРИ
АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

со

ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

за исклучителен придонес и поддршка во зачувувањето на суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија, како и за зацврстувањето на националната безбедност и сигурност на македонските граѓани, особено во справувањето со бегалската криза како глобален безбедносен предизвик.

Бр. 08-1159/1
8 август 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

3520.**Указ бр. 27**

8 август 2016 година

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА**ОДДЕЛОТ ЗА ГРАНИЧНИ РАБОТИ И МИГРАЦИИ
ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

со

ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

за особени заслуги и за исклучителен придонес во зачувувањето на суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија, како и за зацврстувањето на националната безбедност и сигурноста на македонските граѓани.

Бр. 08-1160/1
8 август 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

3521.**Указ бр. 28**

8 август 2016 година

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА**ЕДИНИЦАТА ЗА ОБУКА И ПОДДРШКА ПРИ
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

со

ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

за особени заслуги и за исклучителен придонес во зачувувањето на суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија, како и за зацврстувањето на националната безбедност и сигурноста на македонските граѓани.

Бр. 08-1161/1
8 август 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3522.**

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09, 24/11 и 43/14) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2016 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ЈАЧМЕН ЗА СТОЧНА ХРАНА
ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ БЕЗ НАДОМЕСТ****Член 1**

Со оваа одлука се отстапуваат 30.000 кг. јачмен за сточна храна од стоковните резерви без надомест на Агенцијата за храна и ветеринарство заради надоместување на оштетена или уништена сточна храна во поплавените подрачја на општините: Гази Баба, Арачиново и Тетово.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6467/1
14 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3523.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.8.2016 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Градот Скопје и тоа:

- Еуродизел БС 30,000 литри

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Градот Скопје, за потребите на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје, за спроведување на активности за надминување на последиците од поплавите на подрачјето на Скопскиот регион.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Градот Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6481/1
12 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3524.

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 127/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.8.2016 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА
СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА-
ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ
УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ,
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА,
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И
УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ
„СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2016/2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/16 и 135/16), во точката 1, во потточката 1.3 Универзитетот во Тетово, делот од табелата

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање (ЕУР - годишно)	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вопредини	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО	1335		2600		665		4600

се заменува со нов дел, кој гласи:

ФАКУЛТЕТНИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Платос на наместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Платос на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вовреани	Платос на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТИ НАУКИ	85	200	180	400			265
Градежништво	20	200	30	400			50
Конструктивна насока							
Патишта и инфраструктура							
Архитектура	20	200	30	400			50
Мехатроника	10	200	30	400			40
Сообраќајно-транспортно инженерство	15	200	30	400			45
Геодезија и геоинформатика	10	200	30	400			40
Економско инженерство	10	200	30	400			40
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО	1420		2780		665		4865

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6482/1
13 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3525.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на АД Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост и тоа:

- Еуродизел БС 10,000 литри

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на АД Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, за спроведување на активности за надминување на последиците од поплавите кои го зафатија Скопскиот регион.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на АД Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6483/1
14 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

3526.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011) а во врска со член 21 од Правилникот за квалитет на течните горива („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2007, 91/2007, 97/2007, 105/2007, 157/2007, 15/2008, 78/2008, 156/2008 и 81/2009), министерот за економија донесе

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО И МАЗУТ

Општи одредби

Член 1

(1) Со Годишниот план за следење на квалитетот на екстра лесно масло за домаќинство и мазут (во понатамошниот текст „Годишен план“) се пропишува начинот на земањето на пробите, бројот и зачестеноста на земањето на пробите, локацијата од која се земаат пробите, лабораториска анализа и образецот на кој ќе се изработува извештајот за извршените мерења на квалитативните својства на екстра лесно масло за домаќинство и мазут.

(2) Обврска за спроведување на Годишниот план имаат производителите на нафтени деривати, трговците на големо со горива и увозниците на нафтени деривати за сопствени потреби (во понатамошниот текст „добавувачи“).

Начин на земање на проби за испитување на квалитетот

Член 2

(1) Земањето на проби се врши од страна на акредитирани правни лица кои се акредитирани согласно барањата на стандардот MKC EN ISO/IEC 17020 и поседуваат соодветна акредитација.

(2) Земањето на проби на течни горива од резервоарите и цистерни за превоз на горива се врши согласно стандардите MKC EN ISO 3170 и MKC EN ISO 3171, а на продажните места за течни горива согласно стандардот MKC EN 14275.

(3) Пробите се земаат во три примероци од кои еден за лабораториска анализа на квалитетот, а останатите два примерока (за дополнително испитување и арбитража) се чуваат 60 дена кај акредитираното правно лице во услови кои обезбедуваат интегритет на квалитетот на пробите на течните горива.

(4) За извршеното земање на проби се составува записник што го потпишуваат службеното лице на добавувачот и претставникот на акредитираното правно лице што го извршило земањето на пробата.

Број, зачестеност и локација од која се земаат пробите

Член 3

(1) Следењето на квалитетот на екстра лесно масло за домаќинство и мазут кои се пуштаат на домашниот пазар, добавувачите го вршат врз основа на Годишен план во зависност од оствареното производство и/или нето увоз (разлика помеѓу увоз и извоз) во тековната година, за секое течно гориво поодделно.

(2) Земањето на пробите се врши во летен период кој трае од 1-ви мај до 30 септември и зимски период кој трае од 1-ви јануари до 30 април и од 1-ви октомври до 31-ви декември.

(3) Бројот на пробите треба рамномерно да биде распореден во текот на целата година.

(4) Со годишниот план од овој член се следи квалитативното својство сулфур кај екстра лесното масло за домаќинство и мазутот.

(5) Пробите можат да се земаат непосредно во процесот на производство, при увоз во постапката за царинење, од резервоарските капацитети на добавувачите, цистерните за транспорт и при испорака до крајните корисници.

(6) Бројот на проби за испитување на екстра лесно масло за домаќинство во зависност од оствареното производство и/или нето увоз во тековната година е следен:

Остварено производство и/или нето увоз (тони)	Број на проби летен период	Број на проби зимски период
≤1000	1	1
1001-2000	2	2
2001-5000	3	3
5001-10000	4	4
> 10000	5	5

(7) Бројот на проби за испитување на мазут во зависност од оствареното производство и/или нето увоз во тековната година е следен:

Остварено производство и/или нето увоз (тони)	Број на проби летен период	Број на проби зимски период
≤1000	1	1
1001-5000	2	2
5001-10000	3	3
> 10000	6	6

Испитување на пробите

Член 4

Пробите се испитуваат во акредитирана лабораторија согласно барањата во стандардот MKC EN 17025.

Член 5

(1) Добавувачите на екстра лесно масло за домаќинство и мазут до Министерство за економија и до Министерство за заштита на животна средина и просторно планирање доставуваат извештаи за извршени испитувања и за оствареното производство и/или нето увоз.

(2) Месечните извештаи се доставуваат најдоцна до дваесети во тековниот месец за претходниот месец.

(3) Годишниот извештај се доставува најдоцна до 20 јануари во тековната година за претходната година.

(4) Извештаите се доставуваат на образец даден во Прилог 1 од овој Годишен план.

(5) Составен дел на извештајот се и копии од лабораториските анализи извршени во акредитирана лабораторија.

Член 6

Овој Годишен план влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службениот весник на Република Македонија“.

Бр. 12-1177/9

5 август 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Дритон Кучи, с.р.

Прилог 1

Извештај за извршени испитувања и за оствареното производство и/или нето увоз

Назив на добавувач:	
Период за кој се даваат податоците (месец/година)	
Контакт лице:	
Телефон:	
e-mail:	
Производство и/или нето увоз (тони)	
Екстра лесно масло за домаќинство:	
Мазут:	

Преглед на извршени испитувања по месеци за екстра лесно масло за горење							
јануари		април		јули		октомври	
февруари		мај		август		ноември	
март		јуни		септември		декември	
вкупно							

Преглед на извршени испитувања по месеци за мазут							
јануари		април		јули		октомври	
февруари		мај		август		ноември	
март		јуни		септември		декември	
вкупно							

Датум,	М.П.	Потпис,
_____	_____	_____

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

3527.

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), министерот за образование и наука донесе

КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2016/2017 година.

Член 2

Учебната година во основните училишта почнува на 1 септември 2016 година, а завршува на 31 август 2017 година.

Наставната година започнува на 1 септември 2016 година и завршува на 9 јуни 2017 година.

Член 3

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие.

Првото полугодие започнува на 1 септември 2016 година и завршува на 30 декември 2016 година.

Второто полугодие започнува на 18 јануари 2017 година и завршува на 9 јуни 2017 година.

Член 4

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор.

Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2016 година и завршува на 17 јануари 2017 година.

Летниот одмор започнува на 10 јуни 2017 година и завршува на 31 август 2017 година.

Член 5

Основните училишта во времето од 12 јуни до 18 јуни 2017 година организираат дополнителна настава, поправни испити и одделенски испити, а од 14 август до 18 август 2017 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити и одделенски испити и ги спроведуваат истите.

Член 6

Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците од шесто до деветто одделение се организира и спроведува од 5 до 9 јуни 2017 година.

За учениците кои од оправдани причини не биле екстерно проверени по еден или два наставни предмети, екстерното проверување се организира на 18 и 21 август 2017 година.

Проверувањето на објективноста на наставникот при оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои не може да се врши екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се спроведува во месец јуни 2017 година.

Член 7

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

Член 8

Во текот на наставната година во основните училишта се остваруваат 180 наставни денови.

Член 9

На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.

Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

Член 10

Работните деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии и Денот на дрвото/Денот на еколошката акција на младите во Република Македонија,

денот на училиштето и традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација на учебната 2015/2016 година во основните училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/15).

Член 12

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2016 година.

Бр.20-11057/1
10 август 2016 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Пиштар Лутфиу, с.р.

3528.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), министерот за образование и наука донесе

КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА

Член 1

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во јавните средни училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2016/2017 година.

Член 2

Учебната година во јавните средни училишта започнува на 1 септември 2016 година, а завршува на 31 август 2017 година.

Наставната година започнува на 1 септември 2016 година и завршува на 9 јуни 2017 година, освен за учениците од завршната година од гимназиско образование, стручно образование со четиригодишно и тригодишно траење на образованието, уметничко образование и средно стручно образование за ученици со посебни образовни потреби за кои редовната настава завршува на 19 мај 2017 година.

Член 3

Наставната година ја сочинуваат две полугодие - I и II полугодие.

Првото полугодие започнува на 1 септември 2016 година и завршува на 30 декември 2016 година.

Второто полугодие започнува на 18 јануари 2017 година и завршува на 9 јуни 2017 година.

Член 4

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор.

Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2016 година и завршува на 17 јануари 2017 година.

Летниот одмор започнува на 10 јуни 2017 година и завршува на 31 август 2017 година.

Член 5

За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна матура, училишна матура или завршен испит во јунскиот испитен рок, јавните средни училишта во времето од 20 мај до 25 мај 2017 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и завршни испити.

За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна матура, училишна матура или завршен испит во августовскиот испитен рок, јавните средни училишта во времето од 15 јуни до 30 јуни 2017 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за ученици-

те кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и завршни испити.

Јавните средни училишта во времето од 13 јуни до 20 јуни 2017 година и од 11 август до 18 август 2017 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување.

Член 6

Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се врши во периодот од 5 јуни до 9 јуни 2017 година, освен за учениците од завршните години на средното образование, за кои екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се врши по завршувањето на првото полугодие, но најдоцна до крајот на февруари 2017 година.

За учениците кои од оправдани причини не биле екстерно проверени по еден или два наставни предмети, екстерното проверување на постигањата на учениците се организира на 18 и 21 август 2017 година.

Проверувањето на објективноста на наставникот при оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои не може да се врши екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се спроведува во меџ јуни 2017 година.

Член 7

Екстерните испити од државната матура во гимназиското образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 27 мај 2017 година со почеток во 10 часот;
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 10 јуни 2017 година со почеток во 10 часот;
- математика на 12 јуни 2017 година со почеток во 10 часот;
- хемија, физика, биологија, историја и филозофија на 14 јуни 2017 година со почеток во 10 часот.

За учениците од став 1 на овој член кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната матура во гимназиското образование или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура во гимназиското образование во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 14 август 2017 година со почеток во 10 часот;
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 15 август 2017 година со почеток во 10 часот;
- математика на 16 август 2017 година со почеток во 10 часот;
- хемија, физика, биологија, историја и филозофија на 17 август 2017 година со почеток во 10 часот.

Екстерните испити од државната матура во уметничкото образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 27 мај 2017 година со почеток во 10 часот;
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 10 јуни 2017 година со почеток во 10 часот;
- историја, филозофија, односно естетика на 14 јуни 2017 година со почеток во 10 часот.

За учениците од став 3 на овој член кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната матура во уметничко образование или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура во уметничко образование во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 14 август 2017 година со почеток во 10 часот;
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 15 август 2017 година со почеток во 10 часот;
- историја, филозофија, односно естетика на 17 август 2017 година со почеток во 10 часот.

Екстерните испити од државната матура во четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 27 мај 2017 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 10 јуни 2017 година со почеток во 10 часот;

- математика на 12 јуни 2017 година со почеток во 10 часот;

- хемија, физика, биологија, историја и филозофија на 14 јуни 2017 година со почеток во 10 часот.

За учениците од став 5 на овој член кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната матура во четиригодишното стручно образование или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура во четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 14 август 2017 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 15 август 2017 година со почеток во 10 часот;

- математика на 16 август 2017 година со почеток во 10 часот;

- хемија, физика, биологија, историја и филозофија на 17 август 2017 година со почеток во 10 часот.

Интерните испити од изборниот дел на државната матура се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисии и тоа:

- во јунскиот испитен рок во периодот од 15 јуни до 30 јуни 2017 година и

- во августовскиот испитен рок во периодот од 21 август до 25 август 2017 година.

Презентацијата и одбраната на проектната задача за учениците од гимназиско и средно стручно образование се реализира во периодот од 15 март до 26 април 2017 година и од 21 август до 25 август 2017 година.

Презентација и одбрана на проектна задача за учениците од средното уметничко образование се реализира во периодот од 15 март до 17 мај 2017 година година и од 21 август до 25 август 2017 година.

Член 8

Училишната матура во гимназиското образование, училишната матура во уметничкото образование и завршниот испит во четиригодишното стручно образование се спроведуваат во два испитни рока и тоа: јуни и август.

Во јунскиот испитен рок:

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) на 13 јуни 2017 година со почеток во 9 часот.

Во августовскиот испитен рок:

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) на 18 август 2017 година со почеток во 9 часот.

Испитот од изборниот дел на училишната матура во гимназиското и во уметничкото образование, испитот од изборниот дел на завршниот испит во четиригодишното стручно образование и проектната задача се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисии и тоа:

- во јунскиот испитен рок во времето од 15 јуни до 30 јуни 2017 година и

- во августовскиот испитен рок во времето од 21 август до 25 август 2017 година.

Презентацијата и одбраната на проектната задача за учениците од гимназиско и средно стручно образование се реализира во периодот од 15 март до 26 април 2017 година и од 21 август до 25 август 2017 година.

Презентација и одбрана на проектна задача за учениците од средното уметничко образование се реализира во периодот од 15 март до 17 мај 2017 година година и од 21 август до 25 август 2017 година.

Член 9

Завршниот испит во тригодишното стручно образование се спроведува во три испитни рока и тоа: јуни, август и јануари.

Во јунскиот рок:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 13 јуни 2017 година со почеток во 9 часот.

Во августовскиот рок:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 18 август 2017 година со почеток во 9 часот.

Во јануарскиот рок- за време на зимскиот одмор на учениците.

Индивидуалната практична работа во тригодишното стручно образование се спроведува во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комитети.

Член 10

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

Член 11

Во текот на наставната година во јавните средни училишта во завршната година на образованието се остваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите останати години на образование се остваруваат најмалку 180 наставни денови.

Член 12

На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.

Традиционалниот ден на просветата за припадници на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

Член 13

Работните деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии, Денот на дрвото/ Денот на еколошката акција на младите во Република Македонија, денот на училиштето и традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.

Член 14

Феријалната практика се остварува во зависност од специфичноста на образовниот профил и се изведува за време на летниот одмор на учениците.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престануваат да важи Календарот за организација на учебната 2015/2016 година во јавните средни училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/15, 77/16 и 78/16).

Член 16

Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2016 година.

Бр.20-11058/1
10 август 2016 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Пиштар Лутфиу, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3529.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.141/16, е направена техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

Во Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/16), во точката 49 став 1 зборовите: „Одлуката за условите и начинот на одобрување кредити во девизи и кредити во денари со девизна клаузула меѓу резиденти“ треба да гласат: „Одлуката за условите и начинот под кои резидентите можат да склучуваат кредитни работи во девизи и да вршат плаќања врз основа на тие кредитни работи“.

Бр. 23917/2

11 август 2016 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3530.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јули 2016 година, во однос на месец јуни 2016 година, е пониска за 0,3%.

2. Исплатата на платите за месец јули 2016 година, во однос на месец јуни 2016 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Диме Спасов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016154